



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЗАШТИТА ОД ИНТРАХОСПИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ВО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР – ЉУБЉАНА

ЈЗУ УК ЗА НЕФРОЛОГИЈА СКОПЈЕ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ЉУБЉАНА, КЛИНИЧКИ ОДДЕЛ ЗА НЕФРОЛОГИЈА, 26.10-21.11.2015 ,

Снежана Исаковска, дипломирана медицинска сестра



www.mzh.gov.mk



- ***Грам превенција вреди колку килограм лекување.***

Henry De Bracton, 1240





-Кон ова правило се придржуваат околу 8000 вработени во Клинички центар Љубљана каде секојдневно во хоспиталниот дел се лекуваат околу 2600 пациенти





Клиничкиот оддел за нефрологија го сочинуваат

- Хоспитален дел со 30 легла
- Поликлиника
- Центар за хемодијализа во зградата на клинички центар вкупно 40 апарати за хемодијализа, плазмафереза и континуирани дијализни методи, кабинет за интервентна ехотомографија, сала за обезбедување васкуларни пристапи
- Центар за хемодијализа Леонишче
- Центар за хемодијализа МОБ
- Центар за перитонеална дијализа МОБ
- Амбуланта за трансплантирани болни

ПРЕОВЛАДУВА

**БЕЗПРЕКОРНА ТИМСКА РАБОТА СО
МЕГУСЕБНА КОМУНИКАЦИЈА И ДОВЕРБА,
ПОЧИТУВАЊЕ НА СИТЕ ПИШАНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТАТА.**





- За контролата и заштитата од интрахоспитални инфекции на секој клинички оддел се грижи мед.сестра одговорна за заштита од инфекции,
- Контролата над нејзината работа и инструкциите за работа доаѓаат од општата служба за спречување и заштита од инфекции на клиничкиот центар/СПОБО/.





-Во оваа служба се

- изготвуваат протоколите за спроведување мерки за заштита од инфекции
- контрола за правилно спроведување на истите во соработка со оделенските сестри за заштита од инфекции
- редовна едукација на сите здравствени работници и соработници
- евиденција на сите пациенти кај кои се изолирани бактерии причинители на ИХИ при рутинска контрола на прием или по појава на индикација за земање материјал за микробиолошка контрола
- евиденција и контрола на убодни инциденти кај вработени
- надзор над вакцинирање на вработените
- организација и надзор над редовни санитарни прегледи на вработените





За успешно спречување и сузбивање на интрахоспиталните инфекции голема важност се придава на:


- правилна хигиена на раце/миење и дезинфекција/во процесот на лекување издржавствена нега на пациентите
- достапност на средства за дезинфекција на раце
- правилно и оправдано користење ракавици
- правилна хигиена на површини и апаратура, достапност на средства за дезинфекција и евиденција на постапките
- изолација на на пациентите кај кои се изолирани бактерии причинители на ИХИ
- почитување на протоколите за постапка со пациент во изолација
- правилна селекција и диспозиција на отпад



ХИГИЕНА НА РАЦЕ

- Во процесот на лекување и здравствена нега на пациентите почитување на правилото ПЕТ МОМЕНТИ ЗА ХИГИЕНА НА РАЦЕ изготвено од СЗО
- Правилно миење и дезинфекција на раце по протоколите на СЗО
- Вработените во клиничкиот центар не носат накит на рацете
- Ноктите на рацете се без лак и надоградби /предвидено и во протоколот за хоспитална култура на МЗ на Р.Македонија/
- Секој вработен еднаш годишно посетува обука за хигиена на раце организирана од СПОБО или сестрите на одделите
- По завршувањето на обуката се решава тест подготвен од СЗО
- Редовна контрола на правилна хигиена на рацете со ненајавено земање примероци за микробиолошка контрола
- Почитување на препораките за хигиена на раце од сите вработени без исклучок**






ДОСТАПНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА РАЦЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА





ЕДУКАЦИЈА ЗА ХИГИЕНА НА РАЦЕ

Се користат видео материјали подготвени од вработените на СПОБО и материјали достапни на сајтот на СЗО









ПРАВИЛНО И ОПРАВДАНО КОРИСТЕЊЕ РАКАВЦИ

- Употреба на ракавицици по препораките на СЗО
- **Еден пар ракавици за еден пациент и за една постапка**
/ неправилно е мерење притисок на повеќе пациенти со еден пар ракавици/
- Правилна употреба на стерилни и нестерилни ракавици
- Текстурата на ракавиците не штити секогаш/хигиеничарките при употреба на крпа за под не се заштитени со ракавиците за една употреба/





ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА ПОВРШИНИ И АПАРАТУРА, ДОСТАПНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ

- Почитување на протоколите за правилно чистење и дезинфекција на подните и работните површини
- Поделеност околу надлежностите за чистење и дезинфекција
- Секојдневно бележење на извршените постапки на хигиена и дезинфекција





Средства за дезинфекција на работни површини и апарати за ХД
во КЦЉ

IVEC
PODROBA & SERVIS, TEL.: 042/414-270

linijski Center Ljubljana
DOPADKI KLAS, št. 20 03 01

galden
ZLOŽNE brisače
PROFESSIONAL
KLAS
250x
ZLOŽNE brisače
PROFESSIONAL
KLAS
250x
ZLOŽNE brisače
PROFESSIONAL
KLAS
250x

CTBO
MIA



ИЗОЛАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ КАЈ КОЈ СЕ ИЗОЛИРАНИ ИНФЕКЦИИ СО БАКТЕРИИ ПРИЧИНТЕЛИ НА ИХИ

Хоспитален дел

На прием кај секој пациент се зема брис од кожна дипло, грло и нос и ректум

До добивање на резултатите пациентите се маркираат со зелен картон на креветот и со нив се постапува како со можно позитивен пациент

По добивање на резултатот

- Ако е негативен картонот се отстранува од креветот
- Ако резултатот е позитивен на МРСА, ЕСБЛ и сл. пациентот се сместува во соба за изолација и се постапува по протокол за изолација на пациент
- Собата за изолација е трокреветна, со посебен тоалет и бања
- Во собата се влегува со заштитни средства /престилка ,маска за уста и нос/,
- Правивилна хигиена на раце на влез и излез од собата
- Резултатот се испраќа во општата служба за заштита од инфекции и пациентот се евидентира во компјутерски систем како носител на бактерија





ИЗОЛАЦИЈА НА ПАЦИЕНТИ КАЈ КОЈ СЕ ИЗОЛИРАНИ ИНФЕКЦИИ СО БАКТЕРИИ ПРИЧИНТЕЛИ НА ИХИ

Центар за хемодијализа

- Изолација на дијализните пациенти кој се Hbs, Hcv и Hiv позитивни во посебен дел од центарот за хемодијализа со почитување на сите протоколи за изолатија
- ХИВ позитивните пациенти се дијализираат на посебни апарати во трета смена
- Нега на васкуларниот пристап, вклучување и исклучување на ХД со ракавици, престилка и заштитни наочари/ по протокол/
- Правилна селекција и диспозиција на медицинскиот отпад/се собира во пластични контејнери и се согорува/
- Поделеност по смени на пациентите со МРСА, ЕСБЛ, ХБС поз, ХЦВ поз



ПРАВИЛНА СЕЛЕКЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА НА ОТПАДОТ

Отпадот се селектира

- Пластика
- Хартија
- Комунален отпад
- Незаразен медицински отпад
- Заразен медицински отпад /пластични контејнери кој се спалуваат/
- Фармацевтски отпад
- Ампули и флакони





КАКО ДА СЕ ПОДОБРИМЕ

- Изготвување на протоколи за работа од областа на заштита од инфекции
- **Почитување на протоколите од страна на сите вработени без исклучок**
- Редовни едукации на сите вработени за хигиена на раце и заштита од инфекции
- Координација на работата на комисиите за ИХИ на клиниките со националната комисија за интрахоспитални инфекции на Р.Македонија
- Изготвување на национален план за заштита од инфекции во здравствените установи
- Поврзаност и координација на здравствените установи при префрлање на пациент со изолирана бактерија причинител на ИХИ
- Рационална употреба на антибиотици







МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

